



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 16 и член 141 став 7 а во врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Сл. Весник на РМ", бр.184/11), на барање бр.11-18 од 20.01.2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 03-та седница, одржана на 24.01.2014 година, врз основа на заклучокот бр.02-488/7 од 24.01.2014 година, донесен на истата седница на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа **Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје**, за град Скопје ул. 3-та Македонска Бригада 48, му ја издаде следната:

Бр.11-18

Скопје 27.1.2014г.



Агенција за аудио  
и аудиовизуелни  
медиумски услуги

Бул. ВМРО бр.3  
1000 Скопје  
Република  
Македонија

Тел. + 389 2 3103 400

[www.avmu.org.mk](http://www.avmu.org.mk)  
[www.avmu.mk](http://www.avmu.mk)  
[contact@avmu.mk](mailto:contact@avmu.mk)

**ПОТВРДА ЗА  
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ бр.29**

на програмски сервис  
за реемитување преку јавна електронска комуникациска мрежа

1. Регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси и тоа:

**1.1 Програмски сервиси на домашни радиодифузери:**

Реден број	Назив на програмскиот сервис	Оригинален јазик на емитување на сервисот	Дали програмскиот сервис е титлуван и на кој јазик	Времетраење на договорот	Дали програмскиот сервис се реемитува во кодиран облик
1	ТВ Ера (регионален)	албански	не	неограничено	не

2. За секој одделен програмски сервис, Потврдата важи заклучно со денот на истекување на договорот за уредени авторски и други сродни права за програмскиот сервис.
3. За секоја промена на регистрираниот пакет програмски сервиси, операторот на јавна комуникациска мрежа е должен да ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

---

4. Потврдата важи од денот на нејзиното издавање.
5. Примерок од Потврдата да се достави до:
  - Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа;
  - Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на авторското право и сродните права;
  - Агенцијата за електронски комуникации на РМ;
  - Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на РМ.

**Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги**

**Претседател,**

**д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р**